

ЕКСПРЕСИЈА ВО СЛИКА

маневски
соколовски
шумковски
од скопје

ДОМ НА КУЛТУРА
„ГРИГОР ПРИЛICHЕВ“
„ОХРИД“

изложбен салон на ДМОТ

20 - 27 09 1985 год.

МАНЕВСКИ БЛАГОЈА

Роден 1957 г., Скопје. Завршил училиште за применета уметност, Скопје 1978 г. Сега е студент на IV год. на ФЛУ Скопје.
Адреса: Димитрија Чуповски 80-II/7, Скопје тел. 582-538

Групни изложби:

1982. — Куманово, Скопје, — Денови на млади творци
1983/4 — II Биенале на југословенски студентски цртеж, Белград
1985 — Изложба на студенти од ФЛУ Скопје — Белград;
Денови на млади творци од СРМ Скопје, Кочани, Прилеп;
IV Биенале на акварел на Југославија — Карловац, Задар,
Niш, Белград;

Награди: 1985 — II награда за сликарство, Денови на млади творци од СРМ,

Поливалентноста на експресијата во сликите на Маневски условува едно комплексно доживување. Тој сублимира повеќе ликовни елементи и идејни решенија за да ја реализира замислата во конкретна форма. Сублимацијата во себе ги носи моментите на експресивната фигурација, колористичката поедноставеност (во смисла на нејзината чистота), тежнеенje за навраќање кон традицијата, актуелност на моментот, што се влегува во единствениот контекст на експресивниот концепт.

Фигурацијата (прену цртежот) ја наметнува експресивноста преку гестуалноста, нејзината извесност и разбиеност, која оддава впечаток (на моменти) на динамика и конфузија. Неговите форми-маски-фигури излегуваат од подсвесното и се наметнуваат со својата реална сировост. Прочистениот колорит во една смисла ја смирува композицијата, но од друга, како контра-пост, удира со својата нападност. Присуството на традиционалното (во иконографска и во смисла на избор на колоритот) латентно на тенденција на негово урамнотежување и влегување во контекстот на современото доживување на стварноста — неретко со симболика на препознатлива маркација.

Оттука и експресијата во овие слики — еден контра-ритам на укажаните структурни елементи, неочекуваното спротивставување како ефект кој раздвижува и збунува.

Разгледувајќи ги како такви, овие слики носат во себе карактеристики на сликарството од почетокот на оваа деценија, а она што ги прави особени е тежнеенето кон пронаоѓање на сопствен израз во решавањето на ликовните проблеми и идејната осмисленост, а кои влегуваат во рамките на овие тенденции.

1. Оф, да не беше змијата 1983., поликолор на хартија 155x124 см;
2. Рајска градина 1983., поликолор на хартија
3. Автопортрет 1984., поликолор на хартија
4. Птицата не е мртва 1984., поликолор на хартија
5. Сликање '84 - Среќен хаос, 1984., поликолор на хартија

СОКОЛОВСКИ СЛАВЧО

Роден 1958 г., во Скопје. Завршил училиште за применета уметност во 1979 г. во Скопје. Сега е студент на IV год. на ФЛУ Скопје. Адреса: Ѓорѓи Сугаре 10-II/16 тел. 217-064 Скопје

Групни изложби:

1985 — Изложба на стутенти од ФЛУ — Белград;
Денови на млади творци од СРМ — Скопје, Кочани, Прилеп;

Награди: — III награда за сликарство, Денови на млади творци од СРМ

Експресијата која во својата изразност го инкорпорира психолошко-егзистенционалниот момент влегува во сферата на интересот на Соколовски. Со самото тоа, изборот на портретот како тема за обработка не е случаен, бидејќи тој е најпогоден медиум за изразување на човековата обременетост со денешницата. Деформацијата на формата овдена не е карикирање, туку пред се' е грч, болно изболичување од кое се создаваат монструми и фаволи - а се ли тоа секојдневните минувачи по улиците, посетителите на нашите синиша, прогонителите на нашата совест? Се' тоа во уметниковата потсвест ќе побара раскинатост, конфузност, а оттука подоцна на платното и тие и такви портрети. Тоа се портрети - автопортрети на Соколовски, кој како реципиент на психолошката обременетост, потенцирана со социјални моменти чинот на катарзата ќе го бара во единствениот можен израз - експресивноста.

Како финални производи, овие портрети-глави се констатација на постојното - нема прашања, нема недоразбирања, солуции. Во една таква психолошка поставеност овие портрети неможат своето постоење да го бараат во смирениот реалистички маниер, туку озгора инсистираат и на употреба на бојата како симбол во Гогеновска смисла, како би изразот бил во целост комплетиран.

1. Глава I, 1985, масло на платно, 68,5 x 51,5 см
2. Глава II, 1985, масло на платно, 81 x 60 см
3. Глава III, 1985, масло на картон, 82x 63,5 см
4. Глава IV, 1984, комб. техника на картон, 63 x 43 см
5. Глава V, 1984, комб. техника на хартија, 66,5 x 39,5 см
6. Глава VI, 1984, комб. техника на хартија, 80 x 66 см.

ШУМКОВСКИ ЈОВАН

Роден 1962 г. Завршил училиште за применета уметност, Скопје, 1980 г. Сега е студент на IV год. на ФЛУ во Скопје. Адреса: Титовоуничка 13, тел. 228-810, Скопје

Групни изложби:

1985 — Изложба на студенти од ФЛУ — Белград;
Денови на млади творци од СРМ — Скопје, Кочани, Прилеп;

Награди: I награда на ДЛУПУМ за млади творци 1980;

Проблемот на експресијата решаван преку колористичко компонирање, како доминантен момент, кој го обзема Шумковски својата појавност ја навестува низ неколку ликовни елементи. Во овој случај не станува збор за конкретна форма, линеарно потенцирана и ограничена, туку таква која се гради секундарно во свеста на репчиленот, а пред се' како флуидна материја. Тоа не е далеку од интенцијата на авторот да танката материја ја спротивстави на просторот кој тој го избира за градба на својата идеја - подводна длабочина чија конкретност сама по себе е флуидна. Ваквата флуидност на материјата е изведена преку колорираниот потез - тој е испренинат, растргнат, прати ритмика на повторување која го потенцира моментот на внатрешниот немир, или пак е широк, ритмички нафрлен кој со својата лазурност индицира материјализација.

Всушност, експресивниот момент е согледлив токму во тоа спротивставување: на длабочината со својата тежина и свест од суштество за кои не постои динамика, дури и движење, и е спротивставена експлозија на бои, потенцирана со иснините, хаотични линии-црти. Од друга страна, симболика има и во изборот на рибата како носител на идејата: риба - онаа која молчи, или поточно која е замолчена под прасакот на животната стварност; риба - како есхатолошки симбол - авторот како жртва на стварноста.

Близок до современите појавности во ликовното изразување, во чии основи лежи експресијата, Шумковски на доста специфичен начин пронаоѓа своја изразност и начин да својата внатрешна духовна стварност ја пренесе на сликаната.

1. Голема зверка, 1984, масло на лесонит 108 x 93 см
2. Крупна риба, 1985, масло на платно, 75 x 100 см
3. Кој ја уби големата риба?, 1985, масло на платно, 98x 79 см
4. Хаос, 1985, комб. техника, 100 x 70 см
5. Нема наде, 1985, комб. техника, 100 x 70 см
6. Немој да одиш длабоко, 1985, комб. техника, 100 x 70 см
7. Го избришавме, 1985, комб. техника, 100 x 70 см
8. Како риба во аквариум, 1985, комб. техника, 100 x 70 см

текст :

Невојко Ѓинч

Издавач:

Дом на култура „Григор Прличев“
Охрид

Директор:

Видое ВИДИЧЕСКИ

Уредил:

Менка ЗМЕЈНОСКА

Тираж: 150